



## Обука на обучувачи (ТОТ)

### Цел на обуката

Целта на обуката е стекнување вештини за целокупна изведба на обука преку користење соодветни техники и помагала за обучување. По завршувањето на обуката учесниците ќе можат: самостојно да извршат анализа на потреби за обука; да планираат; да изведуваат обуки; да употребуваат визуелни помагала; да употребуваат вештини на презентирање и комуникација; да управуваат со групна динамика; да се справат со тешки ситуации и учесници; да даваат и примаат повратни информации; да евалуираат обуки.

### Опфат –теми

- Што е обука и циклус на обуката
- Анализа на потребите за обука и поставување цели
- Стилони на учење
- Креирање курикулум и развивање вежби
- Презентациски вештини
- Комуникациски вештини
- Работа со визуелни помагала
- Справување со тешки учесници
- Давање и примање повратни информации
- Евалуација на обуката

### Целна група

Оваа обука е наменета за сите вработени кои работат или пак ќе работат како обучувачи, како и за учесници кои сакаат да се стекнат со вештини за изведба на обука за обучувачи.

### Методологија на работа

Обуката е од интерактивен карактер со практични и применливи вежби, како и употреба на визуелни помагала и од страна на учесниците (ЛЦД проектор, лап-топ и/или компјутер, флип-чарт и друго)

Секој учесник ќе има можност на крајот од обуката практично да ги примени вештините и техниките совладани за време на обуката преку изготвување презентација (во Power Point) и презентирање пред групата учесници. Секој учесник ќе добие повратни информации за индивидуалната презентација.



**ЕСП – Развој и управување на човечки ресурси**

Тел. 3246-041; 075 446-686

Е-пошта: [esp@esp.com.mk](mailto:esp@esp.com.mk); [info@esp.com.mk](mailto:info@esp.com.mk)

Адреса: ул. 9 Мај бр.4, Скопје

[www.esp.com.mk](http://www.esp.com.mk)

---

**Материјали**

Презентациска скрипта; формулари како обрасци; и други дополнителни материјали кои ќе може да се користат при подготовка и изведба на обуки ќе бидат доставени по е-пошта до секој од учесниците.

**Времетраење**

Обуката е дводневна. Вкупно 12 часа (2 дена по 6 часа).

По завршувањето на обуката се добива Сертификат за учество.

Повеќе информации и пријавување на:

тел. 3246-041; 075 446-686